

Предмет: Понуда за патничко SUV возило Hyundai KONA



HYUNDAI KONA 2WD TREND

Тип на мотор	1.6 T-GDi
Погонско гориво	бензин
Запремина на мотор	1.598 ccm
Сила на мотор	130kW/177KC
Менувач	A7-автоматски 7 степен
Стандард за емисија на издувни гасови	ЕУРО 6c
CO2 g/100km	114g/100km
Максимална должина/ширина/висина	4.165mm/2.056mm/1.550mm
Меѓуоскино растојание	2.600mm
Максимална брзина	210km/ч
Забрзување од 0-100km/ч	7.7 секунди
Најголем обртен момент	265 / 1.500~4.500

ЦЕНА

Продажна цена на возило со ДМВ и ДДВ	24,900 €
---	-----------------

Дополнителна опрема

Металик боја - BLUE LAGOON (со црн кров)	750 €
---	--------------

Вкупна продажна цена на возило

Вкупна цена на возило со ДМВ и ДДВ	25,650 €
Попуст за возило од лагер	2,760 €
Вкупна цена на возило со ДМВ и ДДВ	22,890 €
Вкупна цена на возило со ДМВ и ДДВ	1,414,602.00 ден.

Стандардна опрема за TREND

ABS (Anti Lock Brake System)	Аудио систем со 7" RDS+DAB екран
ESC (Electronic Stability Control)	осетлив на допир
DBC (Downhill Brake Control)	Светло во багажен простор
HAC (Hillstart Assist Control)	Трепкачи вградени во ретровизорите
TPMS (Tire Pressure monitoring system)	Полукожни седишта (lime/red детали)
STOP&GO System	Внатрешни рачки на вратите со висок сјај
Предни воздушни перници	Сензор за дожд
Предни странични воздушни перници и воздушни завеси	Цепови за задниот дел од предните седошта
Ел. централно заклучување	Алу. Фелни 17"
Аларм	Гуми 225/60R17
Електро-серво управувач	Автоматски клима уред
Кожен волан и менувач	Автоматско одмаглување на стакла
Волан подесив по висина и длабочина	Предна хромирана решетка
Кожни седишта	Црни странични облоги
Греење на предни седишта	Долни дифузери со сребрена боја
Ел. подесиви прозори	UV STOP на шофершајбна и предни прозори
USB + AUX	Задни затемнети стакла
Темпомат со можност за ограничување на брзината и лимитатор	SMART KEY -Стартување без клуч
Патен компјутер	Supervision 3.5" LCD екран на инструмент табла
Звучен сигнал за ненаместен појас за возач и совозач	Предни и задни паркинг сензори
Централен наслон за рака	Задна камера
Совозачко седиште подесиво по висина	Централен наслон за рака позади
12V приклучок во предната кабина	Дополнително светло за читање во предна кабина со остава за наочари
ISOFIX	Кровни носачи
Задна делива клупа 60:40	Рачки на вратите во боја на каросерија
Мини Резервно тркало	Автоматски светла
Тонирани стакла	LED задни светла
Странични индикатори вградени во ретровизори	BI-LED предни светла
Ретровизори во боја на каросерија	Предни светла за магла
	Заден кровен спојлер со LED стоп светло
	Ел. подесиви ретровизори